

Tatjana Kunevska

From: [faded]
Sent: Monday, November 30, 2020 8:26 AM
To: [faded]
Subject: [faded]
Attachments: Robin Hood ИПТВ Македонија - Образец за поднесување претставка - реакција.pdf

Importance: High

Република Северна Македонија
АГЕНЦИЈА ЗА АУДИО И АУДИОВИЗУЕЛНИ
МЕДИУМСКИ УСЛУГИ – СКОПЈЕ
Republika E Maqedonisë Se Veriut
AGJENCIA PER SHERBIME MEDIATIKE AUDIO
DHE AUDIOVIZUELE – SHKUP

Примено / Pranuor: 30. 11. 2020			
Орг. единица Njësia org.	Број Numër	Прилог Shtesë	Вредност Vlerë
03	28		

Почитувани,

Во прилог Ви доставуваме претставка против „Robin Hood ИПТВ Македонија“.

Со почит,

This message has been scanned for viruses and dangerous content by **MailScanner**, and is believed to be clean.

ОБРАЗЕЦ ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ ПРЕТСТАВКА/РЕАКЦИЈА

Друштво за телекомуникации и услуги
НЕОТЕЛ ДОО извоз-увоз

Бр. 0306-1318/1

24.11.2020 год.
СКОПЈЕ

Подносител – Име и презиме

Друштво за телекомуникации и услуги НЕОТЕЛ ДОО Скопје

Податоци за контакт: Поштенска адреса/електронска адреса и/или телефонски број
(за доставување одговор)Назив на субјектот на кој се однесува претставката/реакцијата (радио, телевизија,
оператор на јавна електронска комуникациска мрежа, печатен медиум)Robin Hood ИПТВ Македонија
<http://robinhoodtv.xyz/index.html>
тел: 075 332 880Датум и период (време на емитување или реемитување) на кој се однесува
претставката/реакцијата

Од 20.11.2020 - /

Опис

(Подетално образложете на што точно се однесува Вашата реакција)

Компанијата „Robin Hood ИПТВ Македонија“ не е ниту лиценциран оператор согласно членот 56 од ЗАВМУ и не е содржана во регистарот на даватели на такви услуги согласно членот 57 од истиот закон, така што давањето на такви услуги е строго забрането.

Согласно член 143 став 1 (1) Оператор може да ги реемитува програмските сервиси на домашни радиодифузери само во сервисната зона за која радиодифузерите ја имаат добиено дозволата за обезбедување на телевизиско или радио емитување и врз основа на регулирани авторски права и сродни права, согласно со Законот за авторските права и сродните права.



Бидејќи тие програми се нерегистрирани на територијата на РСМ, ја поднесуваме оваа претставка против компанијата Robin Hood ИПТВ Македонија со цел да постапите согласно законот за прекин на давање на вакви услуги како не би се создавала нелојална конкуренција кон регуларните оператори.

Компанијата Robin Hood ИПТВ Македонија не е ниту лиценциран оператор согласно членот 56 од ЗАВМУ и не е содржана во регистарот на даватели на такви услуги согласно членот 57 од истиот закон, така што давањето на такви услуги е строго забрането.

Датум и место на поднесување

24.11.2020

Потпис на подносителот



Ви благодариме!